

Август 2011 Бр.118

FOREVER



MACEDONIA





FOREVER

Да ја одржиме формата во летото



Летниот одмор е едно од најочекуваните доживувања за секој. Одморот започнуваме да го планираме уште во март и тоа каде, кога и со кого,

а обично на дневен ред доаѓа и прашањето како ќе го поминеме заслужениот одмор. Бидејќи многумина го избираат морскиот брег за одмор, прашањето „како ќе изгледам на плажа во костимот за капење?“ силно ја возбудува женската популација.

Со приближување на летото, обично позитивно ги променуваме навиките за исхрана, ги зачестуваме посетите на фитнес-клубовите, за да можеме на долгоочекуваниот летен одмор да се пофалиме со добар изглед.

Но, како да го поминеме одморот и да го зачуваме надворешниот изглед максимално долго, а не само тие две или три седмици? Еве неколку практични совети.

1. Појадувајте. Не случајно појадокот е најважен оброк во денот. Тој ќе ви даде енергија и ќе ја избегнете опасноста од прегладнување. Заборавете на пекарскиот оброк и сандвичите и јадете свежо сезонско овошје. Додајте порција **Форевер Лајт** (код: 019 – ванила, код: 021 – чоколадо), растворена во обезмаслено пресно или кисело млеко и добриот старт на денот ви е гарантиран. Ако сè уште сте гладни, земете неколку сурови јатки.

2. Пијте течности. Секогаш носете мало шише вода. Многу често имаме чувство на глад само затоа што организмот има потреба од вода. Максимално ограничете ги кафето и алкохолните пијалоци – најмногу на пиво и слатки коктейли; дозволете си чаша-две вино, најдобро со вечерата. **Чајот со цветови од алое** (код: 200), изладен и засладен со малку **мед од Форевер** (код: 207) и лимон е освежителен пијалок, извонреден за жешките летни денови.

3. Хранете се паметно.

Одморот е време кога сакаме да се опуштиме и често си дозволуваме да јадеме повеќе од

штетната храна, која во останатиот дел од годината обично ја избегнуваме. Но, тоа нека биде умерено. За да ја сведете до минимум штетата која вашата лакомост може да му ја нанесе на телото, секогаш носете со себе **Форевер лин** (код: 289) и земајте по една или две капсули непосредно пред оброк. **Форевер гарцинија плус** (код: 071) се зема три пати дневно по една капсула за да ви помогне да го држите апетитот под контрола и да го избегнете прејадувањето.



Не е толку тешко, нели? ☺

Тања Стаева





Симбол на успехот

Од основањето на Фореввер ја застапувам филозофијата дека луѓето имаат потреба да се чувствуваат признати и наградени за големите усилби кои ги вложуваат и за сè што постигнале. Се согласувам со писателот Стив Брунхорст, кого ќе го цитирам: „Да се чувствуваат признати е една од најважните потреби на луѓето. Кога ги споделуваме со некого своето признание и благодарност, ние засекогаш остануваме во неговото паметење. Високата оценка за другите ќе ни се врати многукратно.“

Врз основа на таа филозофија ги создадовме и знаците со кои ги наградуваме дистрибутерите на Фореввер за нивните успеси. Тие се едноставни, но делотворен начин да им го вреднуваме трудот и постигнувањето. Значката е многу повеќе од украс, таа покажува дека сте постигнале одредено ниво во маркетинг планот. Кога се носи така да се забележува, таа им кажува на останатите дека сте постигнале нешто сериозно, дека сте човек кој знае што зборува. Таа ја засилува довербата, која ја имаат во вас, како и вашата самодоверба. Ја зголемува веројатноста луѓето да го слушаат внимателно тоа што им го кажувате, како и веројатноста вие самите да го кажувате поубедливо и помотивирачки.

Освен тоа, значката докажува дека позитивно сте влијаеле врз животот на другите, дека имате придонес во општеството, дека сте човек од доверба, дека подарувате и заслужувате да бидете наградени. Накратко кажано, таа ве отсликува како успешна личност!

Слушнете што вели еден од нашите дистрибутери за својата менаџерска значка. „Со сопругата работевме многу и постигнавме ниво Менаџер еден месец пред наградувањето. Бев многу воодушевен и напрегнат додека седевме во публиката и го чекавме нашиот ред да излеземе на сцената. Кога ги објавија нашите имиња, излеговме пред маса од дистрибутери кои ни аплаудираа и и го поздравиле нашиот успех. Толку бев горд што добивам

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Морган

признание дека нешто големо сум постигнал во животот и што можам да им помагам и на другите да ја почувствуваат истата гордост! Во тој миг едвај ја потиснував возбудата. Секој пат кога ја ставам значката на реверот го имам истото чувство. Таа ме мотивира да им помагам на другите да го постигнат истото како мене и ми дава сигурност дека можам да се справам!“

Независно дали сте нов Асистент Супервизор или Менаџер „Троен Дијамант“, носете ја со гордост значката и таа ќе ви донесе уште нешто – нови поводи за разговор и за запознавање на повеќе луѓе со Фореввер. Ќе се согласите дека се случува да ве прашаат што претставува украсот кој го носите на реверот.

Затоа носете ја значката со гордост насекаде каде што одите. Јас никогаш не ја симнувам, без оглед дали одам во централната канцеларија на ФЛП, на средба за претставување на можностите, на рели или пак да ја исперам колата. Ја носам значката за постојано да ме потсетува на одговорноста да го споделим нашето чудесно послание за здравје и богатство и да им помагам на другите да постигнат успеси во животот. Ве предизвикувам и вие да го правите истото.

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



Драги пријатели,

Кој рече дека има криза? Последните неколку месеци од работењето на нашата компанија продолжуваат без никакво влијание од такво нешто. Лето то одново започна со раст на вашиот бизнис и продолжува успешно со почетокот на квалификациониот период за Европското рели на Фореввер во 2012 година,

кое ќе се одржи во Будимпешта, Унгарија. Ентузијазмот, желбата и посветеноста на оние кои јасно знаат што сакаат да променат во својот живот, и ги користат можностите предлагани од ФЛП, се наградуваат со доходи кои постојано растат, атрактивни награди, нови нивоа во маркетинг планот и уште посилна верба во своите можности и во силата на мрежната индустрија. Неопходни се многу трпение и напорна работа, но вреди. Во денешно време особено е важно реално да ја процениме можноста да го претвориме животот во она за што мечтаеме. Таа е достапна за секој – без оглед на возраст, пол или образование, без неопходен почетен капитал, без никаков ризик. Фореввер Ливинг е компанија со повеќе од 33 години постојан раст, официјално присутна во речиси сите земји во светот и го промени животот на милиони луѓе.

А што ни е потребно, за сите да имаме корист од оваа неверојатна можност? Неколку едноставни нешта кои треба да ги знаеме и правиме во секој момент од работата, додека секојдневно ја правиме оваа можност достапна на луѓето околу себе. Примената на овие пра-

вила е одлика на дистрибутерите кои постигнале големи успеси за разлика од сите останати. На прво место, тие не се обидуваат да зборуваат со секој што ќе го сретнат, туку претходно ги селектираат луѓето кои сакаат да постигнат нешто и кои се среќни кога ги реализираат целите. Луѓето кои сакаат повеќе за семејството и имаат голема желба да успеат, но се лимитирани од моментната позиција и најважното – кои се позитивни и прифатени од другите. Тие се вистински потенцијални нови соработници на кои треба да им се направи правилна презентација во вистинскиот момент. Не случајно, многу дистрибутери се чудат зошто голем дел од оние со кои зборуваат и кои се зачленуваат, никогаш не започнуваат да работат. Најверојатно тие се од луѓето кои претходно размислувале „ќе пробам“, или „ќе се вклучам и ќе почкам да видам што ќе се случи“. Тие всушност не сакаат да постигнат што и да било, го губат сопственото време, како и времето на сите околу нив. Дистанцирајте се од тој тип на луѓе и сконцентрирајте ги усилбите и времето во корист на оние кои исто како вас сакаат навистина да постигнат нешто и цврсто веруваат дека производителите и маркетинг планот на Фореввер се вистинските инструменти за таа цел.

И не заборавајте, дека човек станува таков, какви што се луѓето со кои секојдневно контактира!

Ние сме среќни што веќе 10 години сме опкружени од толку многу дистрибутери на компанијата кои ги споделуваат нашите мечти и дејствија. Затоа веруваме дека патувањето кон вашиот посакуван живот продолжува. Благодариме што сме дел од тоа патување заедно со вас и со Фореввер Ливинг Продактс – најдобрата бизнис можност на светот!

Засекогаш Ваши!
Стефан и Тања
Стаеви



FOREVER



ЛЕТНИ ОСВЕЖИТЕЛНИ ПИЈАЛОЦИ

Сведоци сме на зголемена продажба на газирани и пенливи пијалоци во летната сезона. Луѓето само за да ја задоволат својата жед, посегнуваат по пијалоците без оглед на фактот дека повеќето од нив содржат големи количини на рафиниран шеќер, токсични вештачки бои, вкусови а многу од нив имаат и силна концентрација на кофеин. Кофеинот е стимулант и во преголема количина може да доведе до зависност или да даде спротивен ефект.

Во понатамошниот текст ви даваме неколку комбинации кои можете да ги конзумирате во текот на денот, онолку пати колку на вас ви претставува задоволство, со што ќе имате подобро здравје и благосостојба а вашето тело ќе биде хидратирано без да стравувате дека ќе имате некој од горе наведените ефекти.

Густ шејк од чоколадо

- 1 Дозерка од Форевер Лајт чоколадо
- Форевер мед (по ваш вкус)
- 250 мл. (приближно) изладено полумасно млеко
- 2 топчиња чоколаден сладолед



Измиксирајте во блендер од Форевер Лајт, млеко, мед и 1 топка од чоколадниот сладолед додека не добиете хомогена смеса. Ставете во висока чаша и додадете го остатокот од сладоледот во шејкот. Уживајте во прекрасниот шејк пиејќи го бавно додека го чувствувате топењето на сладоледот.

Сплав – Ванила Банана

- 1 Дозерка од Форевер Лајт ванила
- Форевер мед (по ваш вкус)
- 150 мл (приближно) ладна вода
- 1 излупена банана
- 3 големи топки сладолед од ванила
- 100 мл (приближно) ФаБ



Испасирајте ја посебно бананата во блендер. Измиксирајте ги Форевер Лајт ванила, мед, вода и 1 топка сладолед од ванила. Добиената смеса измешајте ја со претходно испасиранта банана и повторно блендирајте додека сите состојки убаво не се измешаат. Налијте го Фабот во висока чаша, потоа од добиениот шејк полка дотурајте во чашата внимателно мешајќи за тие да се соединат. Додадете две големи топки сладолед од ванила. Уживајте во прекрасниот шејк пиејќи го бавно додека го чувствувате топењето на сладоледот.

Класичен коктел

- 50 мл од Џебното алое
- 25 мл Алое гел со праски
- 25 мл Поместен пауер
- 25 мл ФаБ
- Форевер Мед (по ваш вкус)
- Неколку капки од зелен лимон
- Неколку мали листови нане



Како што е и името-направете го коктелот со мешање на сите состојки во длабок сад со рачен миксер, во висока чаша ставете коцки мраз и налијте го коктелот врз коцките мраз. Украсете со листови од нане. Направете супер освежителен пијалок за само неколку минути!

Бери - манго уживање

- 100 мл Нектар од алое вера и црвени боровинки
- Форевер Мед (по ваш вкус)
- 100 мл ФаБ
- 1 зрело манго
- Неколку капки од зелен лимон
- Неколку мали листови нане



Во блендер испасирајте го убаво мангото. Налијте го нектарот од алое вера и црвени боровинки во чаша, измешајте го со неколку капки зелен лимон и мед по вкус. Додадете го фабот и мангото и измешајте. Во добиената мешавина додадете листови од нане.



Изградете го вашиот Форевер бизнис

Брз почеток во два чекори за Вашиот бизнис!

Сите ја имаме слушнато мудрата изрека на Lao-tzu, „Пат од илјадници километри започнува со еден едноставен чекор“. Доколку не се направи тој прв мал, едноставен чекор, патувањето никогаш нема да биде остварено! Тоа исто се случува и со ФЛП патувањето: додека не се одлучите кој чекор да го направите, и потоа навистина го направите, вашата кариера нема никогаш да ја започнете. За среќа, првиот чекор до успешна ФЛП кариера се состои од два дела: купување на **Почетниот комбиниран пакет**, и комплетирање на маркетинг обуките. Започнете и изградете ја основата за успех.



1. Комбинираниот пакет ви овозможува да се здобиете со првичното знаење за нашите најпопуларни производи. Вие ќе посакате што е можно поскоро да ги користите сите производи кои се содржат во пакетот. Тоа ќе го изгради вашиот ентузијазам до таа мера што ќе посакате час поскоро да го споделите вашето искуство со другите. Компанијата смета дека ова е особено важно и затоа го предлага Почетниот комбиниран пакет со намалена цена, споредено со цените на истите производи кога би ги купувале поединечно.

2. Маркетинг презентациите кои се водич кон вашиот успех се бесплатни и на располагање на www.flponlinetraining.com. Возбудливо и интерактивно искуство при што ќе ги научите основните вештини. Презентациите ќе ви го постават вистинскиот правец за градење на вашата стабилна маркетинг мрежа.



Со купувањето на Почетниот комбиниран пакет и комплетирање на маркетинг обуките, вие покажувате **посветеност** кон вашиот успех. Има голема разлика помеѓу желбата да се успее и да се биде посветен на успехот. Посветеноста е одлука која се носи за да се оствари саканиот успех, без оглед на околностите и пречките на кои ќе наидете. Посветеноста нема моќ да



ве одведе до целта, доколку вие не одвоите време и финансиска инвестиција.

Брзиот почеток во два чекори за Вашиот Форевер бизнис е од голема важност. Доколку се обидуваме да постигнете успех без овие два чекори, тоа е исто како да сакате да летате со авион кој нема крилја. Најдобро е да се направи првиот чекор веднаш, бидејќи иако вашиот авион има крилја, нема да се подигне да лета доколку вие го движите бавно по пистата. Вие мора да стартувате со максимална брзина, зошто само така вашиот бизнис ќе се издигне високо кон небото.

Ние ве поттикнуваме да придавате поголема важност на Почетниот комбиниран пакет и на маркетинг обуката во вашата група, како нивни спонзор кој им помага на Новите Дистрибутери. Запомнете дека од авионите кои се приземјени нема никаква корист; затоа дајте им крилја и брзина и бидете сигурни дека ќе полетаат!



FOREVER

Алое ден Кочани 1.07.2011



ПРОМОЦИЈА!

Добитници на Netbook 10, 1" се:
Миле Донаков и Николина Ѓорѓиева.

Добитници на Лаптоп:
Димовска Стевица и Др.Роза Гелевска.



EUROPEAN RALLY *be free* BUDAPEST 2012

24-25 февруари 2012 г., БУДИМПЕШТА, УНГАРИЈА

Период за квалификација: 1 јули-31 октомври 2011 г.

НИВО 3

Реализирајте вкупен промет од 95 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа нова група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ
- ★ 3 НОЌЕВАЊА
- ★ АВИОНСКА КАРТА



НИВО 2

Реализирајте вкупен промет од 50 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа нова група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ
- ★ 3 НОЌЕВАЊА



НИВО 1

Реализирајте вкупен промет од 20 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа нова група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ



Стандардни правила за сите нивоа: спонзорирајте најмалку три нови дистрибутери во ваша прва линија кои ќе го достигнат нивото Асистент Супервизор. Секој нов дистрибутер мора да го постигне минимумот бодови назначен погоре. Бидете активни со 4 бода во секој месец од квалификацијата. Оваа квалификација ќе трае од 1 јули до 31 октомври 2011 г. Сите услови за квалификација треба да бидат исполнети во посочениот период. Нови дистрибутери може да учествуваат, но треба да се регистрирани најдоцна во јули и да бидат активни во сите четири месеци од квалификацијата. За дата на зачленување се смета датата на која дистрибутерскиот договор ќе се внесе во компјутерот на централната канцеларија. Квалификацијата е валидна само за дистрибутери во Европа. Сите екипи треба да бидат спонзорирани во државата во која живеат. Квалификуваните на второ и трето ниво ќе добијат пакет со производи. Сите квалификувани ќе добијат беџ со своето име и програма за Релито. Сите учесници сами се грижат за храната за време на Релито. ФЛП не сноси одговорност за дистрибутери кои не ги запознале или не ги разбрале правилата на програмата за квалификација. Нема да бидат направени никакви исклучоци. Наградите го содржат само тоа кое е горе наведено. Ве молиме за повеќе информации да се обратите до Генералниот Директор на ФЛП Бугарија/Македонија. Наградите не можат да бидат дадени во форма на пари. Наградите не можат да бидат предадени на друго лице.



FOREVER

РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

■ **Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор**
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој вторник: Дејан Брсакоски-Менаџер**
Почеток: 17:00 часот

■ **Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер**
Почеток: 17:30 часот

■ **Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер**
Почеток: 17:00 часот
Славица Донакова-Менаџер
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој петок: Александар Апел - Менаџер**
Почеток: 18:00 часот

ПРОМОЦИЈА!

За еден купен
производ Fast Break
Bar добивате два.
Количините се
ограничени!



ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: Фореввер Ливинг Скопје

жиро с-ка: 200000875245639

Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за јули 2011

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Вера Златковска
2. Др. Снежана Контра
3. Др. Роза Гелевска
4. Катерина Трајчевска
5. Др. Гордана Митева
6. Славица Донакова
7. Слафко Михајловски
8. Гордана Трајковска
9. Стевица Димовска
10. Зорка Малинова

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Вера Златковска
4. Катерина Трајчевска
5. Блага Крстеска
6. Славица Донакова
7. Др. Снежана Контра
8. Др. Роза Гелевска
9. Др. Гордана Митева
10. Зорка Малинова

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за јули 2011



Асистент Супервизори

1. Видоески Бошко и Невена – Тетово
2. Герасимовски Сања и Зоран – Штип
3. Донакова Ангела – Скопје
4. Ѓоргиоска Татјана – Скопје
5. Збиљик Сретен и Даниела – Скопје
6. Збиљик Дејан – Скопје
7. Јанкулоски Елизабета и Гоце – Скопје
8. Јовановиќ Фросина – Куманово
9. Крстева Николина – Штип
10. Маневски Игор и Билјана – Скопје
11. Мантов Никола - Кочани
12. Матик Јадранка и Горан – Скопје
13. Митревска Елена – Скопје
14. Парталова Македонка – Струмица
15. Павловски Мирјана и Сашко – Битола
16. Петровска Милица – Скопје
17. Потеска Љубица – Скопје
18. Стефановска Весна – Штип
19. Трајкова Моника – Лозово
20. Трајкова Советка – Струмица
21. Трајковски Дарко – Скопје

НОВО!!!

Излегоа од печат
новите флаери:
“Најдобрата бизнис можност
во светот” и “FAB и АРГИ+”



се на ниво
Супервизор или
повисоко ни-
во доколку има-
ат порачки во
вкупна вредност
од најмалку 2 бо-
да на свој личен
дистрибутерски
код ќе добијат 1
(една) поло ма-
ица со логото на
Фореввер Ливинг
Продактс.

Секојанаградасе
однесува на 1
парче по дистри-
бутерски код (не-
зависно колку-
мина се на 1
Дистрибутерски
код).

Количините се
ограничени!

ПРОМОЦИЈА!

Во текот на август дистрибутерите кои се на ниво **Дистрибутер** или **Асистент Супервизор** доколку имаат порачки во вкупна вредност од најмалку 1 бод на свој личен дистрибутерски код ќе добијат 1 (една) поло маица со логото на Фореввер Ливинг Продактс. **Секоја награда се однесува на 1 парче по дистрибутерски код (независно колкумина се на 1 Дистрибутерски код).**

Во текот на август дистрибутерите кои

